

# ОКОЛУ СПОРОТ СО ИМЕТО

ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Тема

Иако повеќе од 120 земји нè признаа под уставното име, во сегашнава ситуација тоа воопшто не ни е од корист, бидејќи Грција целосно е мобилизирана по ова прашање и добро знае што прави. Со овие земји немаме проблем во билатералната комуникација. Проблемот доаѓа кога станува збор за ООН и за нашето функционирање таму и во другите организации, кога БЈРМ излегува на површина, исто како што излегува и пред Самитот на НАТО во Букурешт. Затоа не беше добро што Македонија постојано беше пасивна за ова прашање.

Македонскиот став дека спорот со името е билатерално прашање не е поволен од проста причина што во моментот ние институционално сме ословувани како Бивша Југословенска Република Македонија. Тоа алудира дека спорот не е само билатерален, со Грција, туку дека бил и сè уште е поддржан од најзначајната организација. Поради тоа, разврската лежи директно во органите на ООН, и додавајќи го фактот дека повеќето земји нè признаа под уставното име, изгледот за разрешување во наша корист е огромен, доколку правилно "одиграме". Зошто да не го искористиме аргументот дека 120 земји, кои се членки на ООН, нè признале под уставно име, додека во истата таа ООН сè уште сме именувани со привремено име. Тоа значи дека организацијата, чиј правен субјективитет и воедно легитимитет произлегува од земјите-членки, е заложник на комплетно апсурдна кампања, со чие поддржување ООН и земјите-членки го повредуваат својот "устав", односно Повелбата на ООН. Ваквиот аргумент треба да се промовира во ООН, а не во преговорите. Преземање акција (советодавно мислење) во ООН не ја повредува Привремената спогодба со Грција, бидејќи таа исклучува иницирање на суштински спор

на една страна против друга (Македонија против Грција), што е сосема различно од барање советодавно мислење. Советодавното мислење ќе има цел да разјасни дали дополнителните услови (референцата БЈРМ и продолжувањето на преговорите со Грција), се во согласност со Повелбата на ООН. Најстрашно нешто во сè ова е пасивноста и недејствувањето на македонските надлежни институции. Дали е доволно некои од клучните фигури на државата да одат да посетат двајца, тројца дипломати и со тоа да ја презентираат нашата позиција? Дали сме целосно мобилизирани по ова прашање? Дали се прават сериозни анализи и стратегии? Можеме до бескрај да се критикуваме, но мора да се признае дека сега се наоѓаме во многу тешка ситуација, особено од фактот што сме уценувани, и нашето членување во НАТО се условува со решавање на спорот околу името. Мора да покажеме дека знаеме што правиме, но тоа убаво да го спакуваме. Зошто нашите не излегоа со противаргумент за преименувањето на аеродромот? Зошто не покажат дека знаат да читаат одредби и знаат кои механизми им се достапни за да ги негираат грчките тврдења? Мислам дека уште долго време ќе останеме заложник на Грција и на уцените на нивните поддржувачи.

м-р Јана Лозаноска  
Женева, Швајцарија

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

## БЕСПЛАТЕН ЗА СИТЕ ФИРМИ!

☎ 308 58 28



Дел од секое  
**СЕМЕЈСТВО!**

По цена  
ог само

**100** ден.

106 000 ПОСЕГИТЕЛИ/МЕСЕЧНО на  
[www.yellowpages.com.mk](http://www.yellowpages.com.mk)

•• T •• Mobile ••  
LE GRAND CASINO  
YELLOW PAGES 2007/08  
IMPULS  
Brilliant  
NOVUS  
DEKRA  
blue bell  
PUCKO PETROL  
EUROX XEROX  
www.yellowpages.com.mk